



Адреса: ул. “Широк Сокак” бр.60 – влез при НУ Народен Театар Битола; 7000 Битола; Македонија  
 тел: 047 228 185 / моб: 075 416 177

## Л Е Т О 2018 СИТОНИА

### ВИЛА ALBATROS (НЕОС МАРМАРАС)

Вилата се наоѓа во самиот центар на Неос Мармарас и е на само десетина метри од неговото познато шеталиште. Локацијата, која на нејзините гости им овозможува брзо и едноставно да стигнат до сите градски содржини, секогаш ја издвојувала како интересен објект за одмор во оваа позната летна дестинација. Близината на градската marina, малите градски плажи, како и автобуската станица и останатите актуелни објекти, ја издвојуваат како одличен објект при сместување во Неос Мармарас.

ТЕРМИН :	ноќи	1/2+1 студио (3 лица)
20.05-27.05	7	129 €
27.05-03.06	7	162 €
03.06-10.06	7	202 €
10.06-17.06	7	222 €
17.06-24.06	7	244 €
24.06-01.07	7	269 €
01.07-08.07	7	296 €
08.07-15.07	7	325 €
15.07-22.07	7	357 €
22.07-29.07	7	382 €
29.07-05.08	7	382 €
05.08-12.08	7	382 €
12.08-19.08	7	382 €
19.08-26.08	7	348 €
26.08-02.09	7	302 €
02.09-09.09	7	252 €
09.09-16.09	7	202 €
16.09-23.09	7	162 €
23.09-30.09	7	129 €

Цените се дадени за сместување по соба

Цените се изразени во EUR за уплати во денарска противвредност (1€=62 MKD).

#### Попусти и доплати:

- Употребата на клима уред во објектот е бесплатна (каде што е достапен)

- Доплата за туристичка такса 0,5 € - 1 € по соба на ден (се плаќа во објектот)
- За уплата на две смени одобруваме попуст од 10% на втората смена.
- Во студио/апартман е сместување на лица согласно предвидениот капацитет (број на кревети), преку дозволеният број може да се смести максимум едно дете до 6 години во кревет со родител, со одобрение од сопственикот на објектот.
- Препорачуваме патничко осигурување (информации во агенцијата)

### **Напомена:**

- За резервација со попуст, потребна е аконтација од 30% од вкупниот износ на аранжманот, додека останатите 70% од износот треба да се доплатат додека трае месечниот попуст
- При промена на име и презиме, број на патници или термини, попустите дадени во дадениот месец нема да важат, односно ќе важат цените во периодот кога ќе се изврши промената
- Задолжително е здравствено и патничко осигурување
- Патниците се одговорни за важноста на нивните патни исправи.
- Агенцијата не е одговорна за интензитетот и квалитетот на интернет врската во сместувачките капацитети во текот на престојот на гостите, како и за периодите со топла и ладна вода.

### **Куќен ред:**

- Студијата/апартманите се напуштаат во 08:00 часот, во студијата се влегува после 13:00 часот
- Гостите се сместуваат во претходно подготвени и уредени соби, со обврска сами да се грижат за редот и хигиената на истите во текот на престојот. По завршувањето на престојот гостите се обрзани да ги остават студијата/апартманите во пристојно чиста состојба.
- При употреба на клима уредот се молат гостите да ги затвораат вратите и прозорците. При напуштањето на студијата/апартманите се молат гостите да го исклучуваат клима уредот. Во спротивно, сопствениците на сместувачките капацитети имаат право да го забранат користењето на услугата.
- Гостите се должни да ги остават апартманите и студијата во иста состојба како што ги затекнале. Опремата во студијата/апартманите и на терасите да биде неоштетена. Инвентарот мора да биде на број.
- Во случај на направена штета или губење на клучеви, гостите се должни да ја надокнадат штетата и да платат кај сопствениците на сместувачките капацитети пред заминување.
- Во случај на забелешки во врска со сместувањето или евентуални проблеми настанати во текот на престојот, гостите се должни да ја пријават забелешката или проблемот кај сопствениците на сместувачките капацитети и претставниците на агенцијата во текот на нивниот престој. Агенцијата не сноси одговорност за забелешки и проблеми пријавени после завршувањето на престојот на гостите.